

AVON

Аплицирај тука

Програма за добредојде на Нови Претставници K01-K04/2019 (27.12 - 18.03.2019)

УЧЕСТВУВАЈ ВО ЛОТАРИЈА за Nutribullet и ваучер за патување!

СЕКОЈ НОВ ПРЕТСТАВНИК кој ќе се приклучи во AVON во K01, K02, K03 и K04 и кој ќе ги исполни условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата и 2-рата кампања учествува во Лотарија за:

1

ВАУЧЕР ЗА ПАТУВАЊЕ во износ од 52.000 ден. по кампања



4

NUTRIBULLET екстрактори по кампања



Nutribullet Red екстрактатор на хранливи состојки, 5 делови

Лотариите ќе се одржат во K03, K04, K05 и K06 и во секоја од нив ќе бидат извлечени по 1 ваучер за патување и по 4 Nutribullet екстрактори.

ВО ТВОЈАТА 1-ВА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку **1.900 ден.** и одбери еден од нашите нови мириси по специјална цена + добиј **ПОДАРОК** 3 брошури од наредната кампања!

ПАРФЕМ AVON INCANDESCENCE FLAME, 50 МЛ.
РЕДОВНА ЦЕНА: 1150 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8300 6




За само **110 ден.**

ИЛИ



ТОАЛЕТНА ВОДА AVON REAL, 75 мл.
РЕДОВНА ЦЕНА: 1100 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА 8301 4



* 3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот мирис.

ВО ТВОЈАТА 2-РА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку **2.200 ден.** и одбери еден од нашите најпродавани комплекти по специјална цена + добиј **ПОДАРОК** 3 брошури од наредната кампања!

КОМПЛЕТ NUTRA EFFECTS
• ПЕНА ЗА МИЕЊЕ ЛИЦЕ NUTRA EFFECTS, 150 МЛ
• ХИДРАНТЕН ДНЕВЕН КРЕМ 3Ф15 NUTRA EFFECTS, 50 МЛ
• ХИДРАНТЕН НОКЕН ГЕЛ-КРЕМ NUTRA EFFECTS, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1280 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8306 3



За само **150 ден.**

ИЛИ



КОМПЛЕТ ADVANCE TECHNIQUES
• СЕРУМ ЗА СУВИ ВРВОВИ, 30 МЛ
• ПОТХРАНУВАЧКИ ШАМПОН СО АРГАНОВО МАСЛО, 250 МЛ
• ПОТХРАНУВАЧКИ БАЛСАМ СО АРГАНОВО МАСЛО, 250 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1000 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8307 1



* 3-те брошури од наредната кампања - не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот комплект.

ВО ТВОЈАТА 3-ТА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку **2.500 ден.** и одбери еден од нашите најпродавани комплекти по специјална цена + добиј **ПОДАРОК** 5 брошури од наредната кампања!

КОМПЛЕТ ANEW
• 3 ВО 1 ВОДА ЗА ЧИСТЕЊЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ, 200 МЛ
• ЛЕСЕН ХРАНЛИВ КРЕМ ANEW NUTRI-ADVANCE, 50 МЛ
• БОГАТО ХРАНЛИВ КРЕМ ANEW NUTRI-ADVANCE, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1820 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8302 2



За само **200 ден.**

ИЛИ



КОМПЛЕТ ШМИНКИ
• КАРМИН TRUE COLOUR, НИЈАНСА CHIC, 3,6 Г
• СЈАНИ БИСЕРИ ЗА ЛИЦЕ AVON TRUE, 22 Г
• ЕДНОБОЈНА СЕНКА ЗА ОЧИ AVON TRUE, НИЈАНСА PINK PETAL, 1,6 Г
РЕДОВНА ЦЕНА: 1500 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8304 8



* 5-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот комплект.

ВО ТВОЈАТА 4-ТА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачки со вкупен износ од најмалку **9.400 ден.** во текот на твоите први четири кампањи како AVON Претставник и одбери чанта или комплект по специјална цена + добиј **ПОДАРОК** 5 брошури од наредната кампања!

ЧАНТА ЗА ПРЕКУ РАМО CELESTIA
РЕДОВНА ЦЕНА: 2.500 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8308 9



За само **250 ден.**

ИЛИ



ЛУКСУЗЕН КОМПЛЕТ
• СЕНКИ ЗА ОЧИ LUXE, НИЈАНСА CO-COA COUTURELUXE
• МАСКАРА ЗА ПОГОЛЕМ ВОЛУМЕН, НИЈАНСА BLACK
• ПАРФЕМ AVON EVE DUET, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 3000 ДЕН.
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8309 7



* 5-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот производ/комплет.

Услови за програмата:

- Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот од кампања 1 до кампања 4 (27.12-18.03.2018) во нивната 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та кампања како Претставници на AVON.
- Минималниот износ на порачката во 1-вата, 2-рата и 3-тата кампања не се кумулативни и треба да се исполнат во една порачка.
- Минималниот износ на порачките за 4-тата кампања е кумулативен и истиот ќе се смета како вкупна вредност на сите порачки кои Претставникот ги направил во првите четири кампањи како Претставник на AVON, не сметајќи го износот на вратените производи за истиот период (доколку ги има).
- Претставникот може да одбере само по еден производ/комплет по специјална цена во секоја од кампањите, доколку ги исполни условите.
- Производите/комплетите по специјална цена не се добиваат автоматски, Претставникот мора да ја внесе шифрата за порачка во соодветната кампања за да го порача производот/комплетот.
- Брошурите од наредната кампања кои Претставникот ги добива како подарок се добиваат автоматски, со порачување на избраниот производ/комплет.
- Доколку Претставникот заборави да го порача производот/комплетот во порачката во која ги исполнил условите, тоа може да го направи во која било следна порачка во текот на истата кампања, но не и подоцна.
- Секое ниво од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за претходната кампања за да може да учествува во наредната.
- Специјалните цени на производите/комплетите се нето цени, не добиваат дополнителен попуст, не се вклучуваат во бруто продажбите, во нивото за попуст, ниту во нивото за програмата.
- Сите новоназначени Претставници кои учествуваат во Програмата за добредојде на Нови Претставници (во нивните први четири кампањи) не учествуваат во останатите програми за Претставници, сè додека не го завршат и последниот чекор од оваа програма - после нивната 4-та кампања како AVON Претставници.
- Производите се достапни до исцрпување на количините. Во случај на исцрпување на количините поради голем интерес или друга причина, компанијата го задржува правото да достави заменски производи со слична вредност и сличен квалитет.
- AVON го задржува правото да ги смени условите за програмата во кое било време, откако за тоа претходно ќе ги информира Претставниците.

Лотарии за Nutribullet екстрактори и ваучери за патување:

- Секој нов Претставник што ќе се придружи во AVON во K01, K02, K03 и K04 и кој ќе ги исполни условите за 1-вата и 2-рата кампања како Претставник од Програмата за добредојде на Нови Претставници учествува во лотарија за 1 ваучер за патување во износ од 52.000 ден. по кампања и 4 Nutribullet екстрактори по кампања.
- Лотариите ќе се одржат во K03, K04, K05 и K06 и во секоја од нив ќе бидат извлечени по 4 Nutribullet екстрактори и по 1 ваучер за патување во износ од 52.000 ден:
- Во K03- за новите Претставници назначени во K01 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во K01 и за 2-рата кампања во K02;
- Во K04- за новите Претставници назначени во K02 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во K02 и за 2-рата кампања во K03;
- Во K05- за новите Претставници назначени во K03 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во K03 и за 2-рата кампања во K04;
- Во K06- за новите Претставници назначени во K04 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во K04 и за 2-рата кампања во K05.